

ПОЧИТУВАН КУПУВАЧ

Многу ви благодариме за вашето купување. Убедете се сами: во нашите производи можете да бидете сигурни. За полесна употреба на производот приложивме опсежни упатства.

Тие нека ви помогнат што побрзо да се запознаете со вашиот нов апарат. Ве молиме да пред првата употреба на апаратот внимателно ги прочитате упатствата.

Секако па проверите дали сте примиле неоштетен апарат. Ако утврдите транспортно оштетување, ве молиме поврзете се со продавачот каде што сте го купиле апаратот, или па со подрачното складиште, од каде бил доставен. Телефонски број ќе најдете на сметката, односно испратница.

Ви посакуваме големо задоволство со вашиот нов апарат.



Апаратот е наменет само за користење во домаќинство и тоа за загревање на храна и пијалаци со помош на електромагнетна енергија. Употребувајте го апаратот само во затворени простории.

УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

Упатствата за употреба се наменети за корисникот. Го опишуваат апаратот и управувањето со него. Приспособени се за различни типови на апарати, и затоа можат да содржат и описи на функции, кои вашиот апарат ги нема.



Никогаш не допирајте ја површината на уреди за греење и готвење. Таа ќе се вжешти додека работи. Чувајте ги децата на соодветна оддалеченост од уредот. Постои ризик од изгореници.



Извор на микробранова радијација и висок напон!
Не вадете го капакот.

ВНИМАНИЕ ! Апаратот и неговите делови што може да се дофатат стануваат врели за време на употребата. Треба да се внимава односно да не се допираат загреаните елементи. Децата помали од 8 години се препорачува да се држат подалеку од апаратот, освен ако тие не се под постојан надзор. Овој апарат можат да го користат деца кои веќе наполниле 8 години, лица со намалени физички, сетилни или ментални способности како и лица кои немаат доволно искуство и знаење ако се под надзор или биле обучени како да го користат апаратот на безбеден начин и ги разбрале опасностите кои можат да се појават. Децата мора постојано да се под надзор за да се осигурате дека тие не си играат со апаратот. Чистењето и корисничкото одржувањето не треба да го изведуваат деца кои не наполниле 8 години и кои не се под надзор.

Чувајте го апаратот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца помали од 8 години.

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Кога апаратот работи во комбиниран начин, а поради многу високите температури што тогаш настануваат, децата смеат да го употребуваат апаратот само под грижлив надзор на возрасните (само за апарати со функцијата жар)

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Ако вратата или дихтувачите за вратата се оштетени, апаратот не смеете да го употребувате, додека не го поправи стручно лице.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Секоја поправка или сервис изведена од кој било друг освен од овластен сервисер и при која е потребно да се отстрани покривот за заштита од микробрановите зраци е опасна и ризична.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Течностите и другата храна не загревајте ги во затворени, односно во покриени садови или, пак, во затворена амбалажа, бидејќи истите може да експлодираат.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Децата може да го употребуват апаратот и без надзор од возрасните само во случај доколку им дадете соодветни упатства, за да можат безбедно да ја употребуваат печката и да бидат свесни за опасностите што произлегуваат од несоодвотното ракување.
- не отстранувајте ги нозете на печката и не покривајте ги отворите за вентилација.
- Употребувајте ги помагалата (помошните средатва), соодветно за употреба во микробанова печка.
- Кога загревате храна во пластична или во хартиена амбалажа, односно чинија, надгледувајте го процесот на загревање поради опасноста таквата амбалажа, т.е. сад, да се запали.
- Ако забележите чад, апаратот исклучете го од електричната мрежа, а вратата оставете ја затворена, за да го изгаснете можниот оган.
- Кога во микробрановата печка загревате пијалак, по некое време може пијалокот да зоврие и да претече, па затоа во таков случај однесувајте се особено внимателно.
- За да не дојде до изгореници, пред употребата промешајте ја или протресете ја содржината на шишенцето за доенчиња или шишенцата со храна за доенчиња и проверете ја температурата на содржината.

- Во микробрановата печка не загревајте јајца со лушпа или тврдо варени јајца бидејќи може да експлодираат, дури и откако загревањето во печката е веќе завршено.
- Кога ја чистите површината на вратата, дихтувачката површина, внатрешноста на печката, употребувајте само благи и нежни (не абразивни) средства за чистење, нанесете ги со сунѓер или со мека крпа.
- Редовно чистете ја печката и отстранувајте ги можните остатоци од храна.
- Ако редовно не ја одржувате и чистите печката, може да дојде до нагризување на површината, што негативно влијае на животниот век на апаратот и го зголемува ризикот од опасност при неговата употреба.
- Ако приклучниот кабел е оштетен, за да се избегне опасност, истиот може да го замени само производителот, овластениот сервисер или друг соодветно оспособен стручњак.

Во продолжение се наброени некои правила и безбедносни мерки што слично како при користење на други апарати, треба да ги почитувате за да обезбедите безбедно и најефикасно функционирање на печката:


1. Додека работи печката, стаклената основа, рачките на валјакот, склопката и жлебот за валјакот секогаш треба да бидат на своето место.
2. Печката не користете ја за никаква друга намена освен за подготвување храна; не сушете во неа облека, хартија или други предмети и не употребувајте ја за стерилизација.
3. Никогаш не вклучувајте ја печката ако таа е празна, бидејќи можете да ја оштетите.
4. Во внатрешноста на печката не чувајте ништо, на пр. хартија, готварски книги итн.
5. Не гответе храна што е покриена со мембрана, на пр., жолчки од јајца, компир, пилешки цигер итн. пред да ја прободете мембраната со виљушка на повеќе места.
6. Не ставајте никакви предмети во отворите на надворешната страна од печката.
7. Никогаш не отстранувајте ги деловите на печката, на пр.: нозете, резето(внатрешен затворач), шрафовите итн.
8. Не гответе ја храната непосредно на стаклената основа. Пред да ја ставите храната во печката, ставете ја во соодветен сад или во слично помагало.

ВАЖНО: Кујнски помагала што не смеете да ги употребувате во микробранова печка:


- Не употребувајте метални тави или садови со метални рачки.
 - Не употребувајте садови со метални рабови.
 - Не употребувајте садови од меламим бидејќи содржат материјал што ја вшмукува микробрановата енергија. Тоа може да предизвика чинијата да напукне или да се усвити, а покрај тоа и да го забави загревањето / готвењето.
 - Не употребувајте ги садовите без соодветното премачкување за употреба во микробранова печка. Исто така не употребувајте затворени шолји со рачки.
 - Не подготвувајте храна, т.е. пијалаци во сад што има стеснет отвор, на пр. во шише, бидејќи истото може да пукне при загревање.
 - Не употребувајте обични термометри за месо или за слатки. Можете да употребувате само термометри што се наменети за употреба во микробранови печки.
9. Помагалата за микробрановата печка употребувајте ги само согласно со упатствата од нивниот производител.
 10. Не обидувајте се да потпечувате храна во микробрановата печка.

11. Бидете претпазливи, во микробрановата печка треба да се загрее само течноста, а не и садот во кој истата се наоѓа. Затоа е можно, откако ќе го отстраните капакот, течноста во садот да испарува или од неа да претекуваат капки иако капакот на садот не е жежок.
12. Пред користење секогаш проверете ја температурата на храната, а особено ако им ја давате на деца. Препорачуваме храната/пијалакот никогаш да не ги конзумирате непосредно по вадењето од печката, туку да почеката неколку минути и по можност да ја промешате за температурата еднакво да се распредели.
13. Храната што содржи мешавина од вода и маст, на пр. основа за супа, по исклучувањето на печката треба да остане во неа приближно 30 до 60 секунди. Така ќе овозможите смесата да се изедначи и ќе спречите навлегување на меурчиња кога во течноста ќе ставите лажица или коцка за супа.
14. При подготовка на храна бидете внимателни бидејќи некои видови, на пр. божиќен пудинг, мармалад или мелено месо се загреваат многу брзо. Кога загревате или подготвувате храна со висока содржина на масти или шеќер, не употребувајте пластични садови.
15. Помагалата што ги употребувате при подготовка на храна во микробранова печка можат силно да се загреат бидејќи храната оддава топлина. Ова важи посебно ако врвот на садот и рачките се прекриени со пластична обвивка или со пластична наметка. При вадење на таков сад може да ви бидат потребни кујнски ракавици.
16. За да го намалите ризикот од пожар во внатрешноста на печката:
 - а) внимавајте предолго да не ја готвите храната. Грижливо надгледувајте го процесот на загревање кога во печката се присутни помагала од хартија, пластика или други лесно запалливи, т.е. горечки материјали.
 - б) Пред да го ставите ќесето во печката, отстранете ја жицата за затворање на ќесето.
 - в) Ако предметот во печката се запали, оставете ја вратата на печката затворена, исклучете ја истата од електрична мрежа или исклучете го главниот осигурувач од разводната табла.

НАДЗОРНА ПЛОЧА



OK



ИКОНИ НА ПОКАЖУВАЧОТ

- микробранови
- жар
- конвекција
- одмрзнување со временска функција
- одмрзнување со дотерување тежина
- автоматски програми
- брзо предгревање
- програмски часовник/предупредувач
- часовник
- заклучување

УПРАВУВАЊЕ

- микробранови
- комбинирано работење: жар и микробранови
- комбинирано работење: микробранови и конвекција
- одмрзнување
- жар
- конвекција
- автоматски програми
- комбинирано работење: микробранови, жар и конвекција
- комбинирано работење: жар и конвекција
- кујнски часовник / часовник
- заклучување
- нагоре
- потврдување
- надолу
- старт
- пауза/стоп

КОПЧЕ ЗА ОТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА

ДОТЕРУВАЊЕ НА ЧАСОВНИКОТ



Кога ја вклучите микробрановата рерна, на покажувачот ќе се појави напис »00:00« и рерната ќе записка.

1. Со тастерите **НАГОРЕ** или **НАДОЛУ** ќе го дотерате часовникот (меѓу 0 и 24).
2. Потврдите го дотерувањето со притиснување на тастерот **ОК** (потврдување).
3. Со тастерите **НАГОРЕ** или **НАДОЛУ** ќе дотерате минути (меѓу 0 и 59).
4. Потврдите го дотерувањето со притиснување на тастерот **ОК** (потврдување). Дотерувањето на часовникот е така завршено.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако часовникот не е дотеран, рерната не работи. Ако за време дотерување на часовникот го притиснете тастерот **ПАУЗА/СТОП**, дотерувањето на рерната ќе се избрише.

Ако сакате да го дотерате часовникот подоцна, кога рерната веќе ја употребувате:

1. Двапати притиснете го тастерот на програмскиот часовник.
2. Со тастерите **НАГОРЕ** или **НАДОЛУ** дотерајте го часовникот (меѓу 0 и 24).
3. Потврдите го дотерувањето со притиснување на тастерот **ОК** (потврдување).
4. Со тастерите **НАГОРЕ** или **НАДОЛУ** ќе дотерате минути (меѓу 0 и 59).
5. Потврдите го дотерувањето со притиснување на тастерот **ОК** (потврдување). Дотерувањето на часовникот е така завршено.

ГОТВЕЊЕ СО МИКРОБРАНОВИ



1. Притиснете го тастерот **МИКРОБРАНОВИ** и на покажувачот ќе се појави напис 900 W.
2. Со повторно притиснување на тастерот **МИКРОБРАНОВИ** или па со тастерите **НАГОРЕ** или **НАДОЛУ** дотерајте моќност на микробрановите меѓу 900 W и 100 W.
3. Потврдите го дотерувањето со притиснување на тастерот **ОК** (потврдување).
4. Со тастерите **НАГОРЕ** или **НАДОЛУ** дотерајте време за готвење, односно приготвување. (Дотерувањето да биде меѓу 0:05 и 95:00).
5. Задвижете ја програмата со притиснување на тастерот **СТАРТ**.

ПЕЧЕЊЕ СО ЖАР



1. Притисните го тастерот ЖАР.
2. Со тастерите НАГОРЕ или НАДОЛУ дотерајте време за готвење, односно приготвување. (Дотерувањето да биде меѓу 0:05 и 95:00).
3. Задвижете ја програмата со притиснување на тастерот СТАРТ.

ПЕЧЕЊЕ СО КОНВЕКЦИЈА



1. Притисните го тастерот КОНВЕКЦИЈА
2. Со тастерите НАГОРЕ или НАДОЛУ дотерајте температура за печење меѓу 130 °C и 220 °C.
3. Потврдите го дотерувањето на температурата со притиснување на тастерот ОК (потврдување).
4. Со тастерите НАГОРЕ или НАДОЛУ ќе дотерате време за готвење, односно приготвување.
5. Задвижете ја програмата со притиснување на тастерот СТАРТ.

КОМБИНАЦИЈА С-1: МИКРОБРАНОВИ/ КОНВЕКЦИЈА



1. Притисните го тастерот МИКРОБРАНОВИ/КОНВЕКЦИЈА
2. Со тастерите НАГОРЕ или НАДОЛУ дотерајте време за готвење, односно приготвување.
3. Задвижете ја програмата со притиснување на тастерот СТАРТ.

ЗАБЕЛЕШКА: При комбинирано работење наизменично работаат микробранови со 100-процентна моќност и конвекциско печење при температура 165 °C.

КОМБИНАЦИЈА С-2: ЖАР/МИКРОБРАНОВИ



1. Притисните го тастерот ЖАР/МИКРОБРАНОВИ.
2. Со тастерите НАГОРЕ или НАДОЛУ дотерајте време за готвење, односно приготвување.
3. Задвижете ја програмата со притиснување на тастерот СТАРТ.

ЗАБЕЛЕШКА: При комбинирано работење наизменично работи жар со 100-процентна моќност (165 °C) и микробранови со 100-процентна моќност. Извесно време работаат двата истовремено.

КОМБИНАЦИЈА С-3: ЖАР/КОНВЕКЦИЈА



1. Притисните го тастерот ЖАР/КОНВЕКЦИЈА.
2. Со тастерите НАГОРЕ или НАДОЛУ ќе дотерате време за готвење, односно приготвување.
3. Задвижете ја програмата со притиснување на тастерот СТАРТ.

ЗАБЕЛЕШКА: При комбинирано работење наизменично работи жар со 100-процентна моќност (150 °C) и конвекциско печење при температура 150 °C.

КОМБИНАЦИЈА С-4: МИКРОБРАНОВИ/ЖАР/ КОНВЕКЦИЈА



1. Притисните го тастерот МИКРОБРАНОВИ/ЖАР/КОНВЕКЦИЈА.
2. Со тастерите НАГОРЕ или НАДОЛУ дотерајте време за готвење, односно приготвување.
3. Задвижете ја програмата со притиснување на тастерот СТАРТ.

ЗАБЕЛЕШКА: При комбинирано работење наизменично работаат микробранови со 100-процентна моќност, жар со 100- процентна моќност (200 °C) и конвекциско печење при температура 200 °C.

ОДМРЗНУВАЊЕ СО ДОТЕРУВАЊЕ ТЕЖИНА

* *

1. Еднаш притиснете го тастерот ОДМРЗНУВАЊЕ. На покажувачот ќе се појави икона за одмрзнување со дотерување тежина.
2. Со тастерите НАГОРЕ или НАДОЛУ ќе дотерате тежина на храната (меѓу 100 и 2000 g).
3. Задвижете ја програмата со притиснување на тастерот СТАРТ.

ОДМРЗНУВАЊЕ СО ВРЕМЕНСКО ДОТЕРУВАЊЕ

* *

1. Двапати притиснете го тастерот ОДМРЗНУВАЊЕ. На покажувачот ќе се појави икона за одмрзнување со временско дотерување.
2. Со тастерите НАГОРЕ или НАДОЛУ ќе дотерате време за одмрзнување (меѓу 0:05 и 95:00).
3. Задвижете ја програмата со притиснување на тастерот СТАРТ.

ГОТВЕЊЕ /ПЕЧЕЊЕ ВО ПОВЕЌЕ ЧЕКОРИ

Можете да дотерате најмногу два чекори (односно две фази) на приготвување храна. Ако е еден од дотераните чекори одмрзнување, тој чекор мора да биде најпрвин на ред. Кога првиот чекор заврши и започнува наредниот, апаратот ќе записка.

ЗАБЕЛЕШКА: При приготвување во повеќе чекори употреба на автоматска програма не е можна.

Пример: Да речеме дека сакате 5 минути да одмрзнувате храна, а потоа 7 минути ја готвите со микробранови со моќност 800 W.

1. Двапати притиснете го тастерот ОДМРЗНУВАЊЕ. На покажувачот ќе се појави икона за одмрзнување со временско дотерување.
2. Со притиснување на тастерот НАГОРЕ ќе дотерате време на одмрзнување на 5 минути.
3. Притиснете го тастерот МИКРОБРАНОВИ и на покажувачот ќе се појави напис 900 W.
4. Со притиснување на тастерот НАДОЛУ ќе дотерате моќност на 800 W.
5. Потврдете го дотерувањето со притиснување на тастерот ОК (потврдување).
6. Со притиснување на тастерот НАГОРЕ ќе дотерате време за готвење на 7 минути.
7. Задвижете ја програмата со притиснување на тастерот СТАРТ.

АВТОМАТСКИ ПРОГРАМИ



1. Притиснете го тастерот за автоматска програма. На екранот ќе се испише А1.
2. Со тастерите НАГОРЕ или НАДОЛУ ќе изберете сакан мени (А1 до А10).
3. Потврдите го дотерувањето со притиснување на тастерот ОК (потврдување).
4. Со тастерите НАГОРЕ или НАДОЛУ ќе изберете тежина на храната.
5. Задвижете ја програмата со притиснување на тастерот СТАРТ.

Мени	Програма	Тежина (г, ..) / единица
А1 Автоматско подгревање	М	150, 250, 350, 450, 600
А-2 Компир	М	1 (230g), 2 (460g), 3 (690g)
А-3 Месо	М	150, 300, 450, 600
А-4 Зеленчук	М	150, 350, 500
А-5 Риба	М	150, 250, 350, 450, 650
А-6 Тестени*	М	50g (450ml), 100 (800ml), 150 (1200ml)
А-7 Пуканки	М	50, 100
А-8 Пијалаци	М	1 (200ml)
А-9 Пица	М/Џ/К	200, 300, 400
А-10 Пиле	М/Џ/К	500, 750, 1000, 1200

М – микробранови, Џ – жар, К – конвекција

* тестени готвите со ладна вода (ml)

БРЗО ГОТВЕЊЕ

1. Притиснете го тастерот НАГОРЕ за 30-секундно готвење со микробранови со моќност 900 W. Со секое притиснување на тастерот НАГОРЕ времето за готвење се продолжува за 30 секунди.
2. За време работење на програми со микробрнови или жар, комбинирани програми и програми за одмрзување, можете да го продолжете времето во 30-секундни интервали со притиснување на тастерот НАГОРЕ.
3. За време готвење можете времето за готвење да го скратите за 30 секунди со притиснување на тастерот НАДОЛУ.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога е избрана една од автоматските програми или програма за одмрзување со временско дотерување, времето на работење не може да се продолжи.

ПРОГРАМСКИ ЧАСОВНИК/ ПРЕДУПРЕДУВАЧ



1. Притиснете го тастерот КУЈНСКИ ЧАСОВНИК.
2. Со тастерите НАГОРЕ или НАДОЛУ ќе дотерате време за готвење, односно приготвување (максимално време кое можете да го дотерате е 95:00).
3. Потврдите го дотерувањето на времето со притиснување на тастерот ОК (потврдување). На покажувачот ќе свети икона на кујнски часовник.
4. Кога дотераното време истече, рерната ќе записка , а на покажувачот ќе биде приказан часовник.

ЗАБЕЛЕШКА: Кујнскиот часовник дејствува како предупредувач, не како програмски часовник.

ДОТЕРУВАЊЕ ГЛАСНОСТ

1. Притиснете го тастерот ОК (потврдување) и држете го 5 секунди.
2. Со тастерите НАГОРЕ или НАДОЛУ ќе дотерате гласност.
3. Потврдите го дотерувањето со притиснување на тастерот ОК (потврдување).

ЗАБЕЛЕШКА: Ако гласноста ја исклучите (значи ако изберете OFF), ќе се исклучи само звукот при избирање. Другите звуци, како што се звук на кујнскиот часовник, звук на крај на програмата и звук при грешки, ќе останат вклучени.

ДРУГИ ФУНКЦИИ

ЧАСОВНИК

Додека се одвива готвењето, со притиснување на тастерот КУЈНСКИ ЧАСОВНИК можете да го проверите моменталното време (приказан ќе биде часовник).

ОТВОРЕНА ВРАТА

Ако за време работење на рерната ја отворите вратата, за продолжување на програмата морате да ја затворите и го притиснете тастерот СТАРТ.

ПАУЗА

Приготвување храна можете привремено да прекинете со притиснување на тастерот ПАУЗА/СТОП. Ако сакате да продолжете со приготвување храна, притиснете СТАРТ. Ако сакате да ја отповикате програмата, притиснете ПАУЗА/СТОП.

1. Пред чистењето исклучете ја печката и исклучете го кабелот од штекерот.
2. Внатрешноста на печката треба секогаш да биде чиста. Кога делови од храна, течност што прска од неа или истурена течност ќе се засуши на сидовите на печката, само пребришете ги со влажна крпа. Користењето на груби детергенти или на абразивни средства за чистење не е препорачливо.
3. Надворешната површина на печката исчистете ја со влажна крпа. За да го спречите оштетувањето на деловите во внатрешноста на печката, внимавајте да не ви се истури вода во отворите за вентилација.
4. Не дозволувајте контролната табла да се намокри. Ичистете ја со мека и влажна крпа. За чистење на контролната табла не употребувајте детергенти, груби (абразивни) средства или распрскувачки средства за чистење.
5. Ако во внатрешноста или околу надворешнитата обвивка на куќишето се насобере пареа, избрижете ја со мека крпа. Ова се случува кога микробрановата печка ја употребувате во многу влажни простории и во никој случај не укажува на грешка во работењето на печката.
6. Понекогаш е потребно да ја отстраните и стаклената основа и да ја исчистите. Стаклената основа измијте ја во топла вода со малку детергент или, пак, во машина за миење садови.
7. Лежечкиот обрач, како и дното (долната површина) на внатрешноста на печката треба редовно да се чистат, бидејќи, додека работи печката, може да создава бучава. Едноставно пребришете го дното на внатрешноста на печката со благ детергент, вода или со средство за чистење стакло и исушете ја. Лежечкиот обрач можете да го измиете во топла вода со малку детергент или во машина за миење садови, по подолга употреба на тркалата на лежечкиот обрач може да се наталожат остаоци од испарувањето на храната, сепак, тоа не влијае врз неговата работа. Кога го отстранувате лежечкиот обрач од жлебот на дното на комората (во внатрешноста на печката) внимавајте повторно да го наместите правилно.
8. Можниот непријатен мирис од печката ќе го отстраните на тој начин што во длабок сад за подготовка на храна во микробранова печка ќе налеете една шолја вода, а во водата ќе ставите кора од еден лимон. Потоа садот оставете го во микробрановата печка пет минути. На крај,

темелно исушете ја внатрешноста на печката и избришете ја со мека крпа.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Не го фрлајте на апаратот во нормален домашен отпад, туку во официјална колекција наменета за рециклирање. Со ова, вие помагате да се зачува животната средина.

**СИ ПРИДРЖУВАМЕ ПРАВО ДО ПРОМЕНИ КОИ НЕ ВЛИЈААТ ВРЗ
ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА АПАРАТОТ.**

ИНСТАЛАЦИЈА

1. Проверете дали од внатрешноста на вратата го извадивте целокупниот амбалажен материјал.
2. Кога ќе ја отстраните амбалажата, прегледајте ја печката за да утврдите дали има видливи оштетувања, како на пример:
 - искривена врата,
 - оштетена врата,
 - набиеници или дупки на стаклото (прозорецот) на вратата или пак на екранот
 - набиеници во внатрешноста на печката.Ако забележите некое од горенаведените оштетувања, не употребувајте ја печката.
3. Микробрановата печка тежи околу 20,2 kg, поставете ја на рамна површина што е доволно тврда за да ја издржи тежината на печката.
4. Печката поставете ја подалеку од извори на висока температура и пареа.
5. Не ставајте ништо на печката.
6. Не отстранувајте ги погонските оски на ротационото лежиште.
7. Како и кај сите други апарати така и кај овој е потребен грижлив надзор кога го употребуваат децата.
8. Приклучокот за електрично напојување мора да биде лесно достапен, за да може уредот во случај на опасност лесно да се исклучи. Или потребно е печката да се одвои од изворот на електрична енергија преку вградување на прекинувач во фиксното поврзување во согласност со правилата за поврзување на електричните инсталации. Приклучете го уредот на монофазна 230 V/50 Hz наизменична струја преку правилно поставен заземјен приклучок.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ! ОВОЈ АПАРАТ МОРА СЕ ЗАЗЕМЈИ !
Производителот ја отфрла секоја одговорност ако не се почитува оваа безбедносна мерка.
9. На печката и е потребна влезна моќ од 1,2 kVA.
Препорачуваме при инсталација на печката да се посоветуваат со сервисер, односно со компетентен стручњак.

ВНИМАНИЕ: Печката има сопствена заштита и тоа осигурувач 250V, 10A.

СПЕЦИФИКАЦИИ


Потрошувачка на ел. енергија	230V~50Hz, 1450W
Излезна моќ.....	900W
Грејач за жар	1100W
Конвекција грејач.....	2500W
Работна фреквенција	2450MHz
Надворешни димензии	595mm x 388mm x 470mm
Димензии на печката	25 литри
Маса без амбалажа.....	Приближно 20,2 kg
Ниво на бучава	Lc < 58 dB (A)



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2002/96/ЕЗ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

ВГРАДУВАЊЕ ВО КУЈНСКИ ЕЛЕМЕНТ



РАДИСКИ ПРЕЧКИ (ИТЕРФЕРЕНЦИИ)

Микробрановата печка може да предизвика пречки во приемот на вашиот радиоприемник, ТВ-приемник и слични уреди. Ако дојде до пречки (интерференции), истите можете да ги отстраните или да ги намалите со преземање на следниве мерки:

- Исчистете ја вратата и површините за дихтување.
- Ставете го радиоприемникот, ТВ-приемникот и друго што подалеку од микробрановата печка.
- Зад радискиот, ТВ-приемникот итн. употребете соодветно наместена антена што ќе овозможува јак прием на сигналот.

1. Ако печката воопшто не работи, ако на екранот ништо не се појавува или, пак, ако екранот се изгасне:
 - а) Проверете дали печката е правилно вклучена на електричната мрежа. Ако не е, исклучете го кабелот од штекерот, почекајте 10 секунди и потоа повторно вклучете го.
 - б) Проверете дали осигурувачот за штекерот е прегорен или, пак, дали струјното коло е прекинато на главниот осигурувач. Ако осигурувачите се исправни, тестирајте го штекерот со некој друг апарат.
2. Ако микробрановата печка не грее, т.е. не емитува микробранова енергија:
 - а) Проверете дали е правилно наместен часовникот за програмирање.
 - б) Проверете дали е цврсто затворена вратата, а сигурносните брави заклучени. Ако не се, микробрановата енергија нема да се ослободува.

Ако со помош на горниве упатства не успеавте да го отстраните проблемот, обратете се до најблискиот овластен сервисер.

Ако ви требаат информации, или ако имате проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje центарот за грижа на корисници во вашата земја (види телефонски број во меѓународната гаранција). Ако вашата земја нема таков центар, контактирајте го вашиот локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за домаќинство.

Не е за комерцијална употреба!

Корисни совети како и дополнителни упатства за печење со микробранови можете да најдете на нашата web страна:

<http://www.gorenje.mk>

ГОЛЕМО УЖИВАЊЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА ВИ ПОСАКУВА

gorenje